

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ НА РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ: ГОСТИВАР, КИЧЕВО И ДЕБАР

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЗА ПРОЕКТОТ:

Во соработка со 10 локални партнерски организации, CARE спроведува проект финансиран од германската влада за борба и намалување на негативните ефекти од пандемијата COVID-19 врз маргинализираните заедници на Западен Балкан. Проектот ќе помогне во ублажување на ризиците меѓу маргинализираните заедници и решавање на последиците од пандемијата COVID-19 преку испорака на хигиенски пакети и обезбедување на опстанок и економска помош на најранливите групи и лица. Покрај тоа, проектот ќе спроведе информативна кампања за подигнување на свеста за ризиците и спречување на вирусот COVID-19 и обезбедување информации за постојната помош и ресурси. Проектот се спроведува во соработка со десет партнерски организации во Босна и Херцеговина (4), Србија (3), Косово (1), Црна Гора (1), Северна Македонија (1).

2. УПАТСТВА И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК

Предмет на јавен повик

Предмет на овој јавен повик е доделување на вкупно 15 пакети неповратна помош во стоки и материјали за започнување, развој и подобрување на активноста на приходот во земјоделски, занаетчиски и други дејности, во максимален износ од 500 евра (петстотини евра) по семејно домаќинство.

ХДЗР Месечина, Гостивар, го задржува правото за бројот на распределба на пакетите неповратна помош

Прифатливи трошоци

Средствата од овој јавен повик можат да се користат само за финансирање на следните трошоци:

- a) Поддршка во на земјоделството за обработка (подигнување и опремување на мини живинарски фарми, набавка на кокошки носилки) набавка на репроматеријал во земјоделството (саден материјал, фолии за стаклени градини, хранилки, системи за наводнување, храна за животни/живинаи слично)
- b) Пакет за поддршка при набавка на основни средства и опрема за работа за самовработување (набавка на мали машини, опрема, алатки и суровини за занаетчиски и економски активности)

Кој може да се пријави?

Невработените припадници на ромското население од територијата на општините Гостивар, Кичево и Дебар, кои поседуваат сопствено земјиште, зграда или земјиште, зграда на користење, кои се наоѓаат во евиденцијата на Заводот за вработување, корисници на Центарот

за социјална помош, жените кои немаат други извори на приход, лицата со попреченост, имаат можност да учествуваат на овој јавен повик, а сите пријавени треба да бидат жители или регистрирани на територијата на целната општина од овој повик.

3. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ И СПИСОК НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисниците се пријавуваат на јавниот повик со доставување на уредно пополнет образец за пријавување. Образецот можете да го преземете во просториите на:

- Гостивар - Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите (ХДЗР) Месечина, Гостивар, на адреса Браќа Ѓиноски бр. 61 (третиот влез на Општинската зграда), лице за контакт Иса Емини 075/693 - 696 ;
- Кичево – во просториите на Infiniti kaffe на улица Маршал Тито 407 во Кичево, лице за контакт Муамед Алоски 070/ 998 – 707
- Дебар – Сите заинтересирани за помош во економско зајакнување на мали и среден бизнис, лице за контакт Иса Емини 075/693 - 696 ;

Или може да ги превземете од веб страната на ХДЗР Месечина, Гостивар, и / или од ФБ страната на ХДЗР Месечина, Гостивар.

(ХДЗР) Месечина, Гостивар ќе организира информативни состаноци на кои на заинтересираните корисници ќе им бидат дадени сите информации и упатства за пријавување на јавен повик. Информативни состанок за тоа како да го пополните образецот ќе се одржи на:

- Гостивар 26.10.2020 во 15:00 часот во просториите на (ХДЗР) Месечина, Гостивар
- Кичево 27.10.2020 во 15:00 часот во просториите на Ин кафе - Кичево (Бела Кула - Кичево)
- Дебар заинтересирани, да се обратат на лицето Иса Емини на тел: 075/693 – 696, согласно заинтересираноста (доколку има повеќе од 1 (еден) ХДЗР Месечина, Гостивар, ќе одржи информативна сесија, ХДЗР Месечина Гостивар, зема обврска поединчено да го извести секој заинтересиран за место, датум и време на настанот најдоцна до 28.10.2020

Доколку се укаже потреба за организирање и преставување на овој пакет, повеќе од еднаш ХДЗР Месечина, Гостивар, ќе организира и спроведе информативни сесии.

ХДЗР Месечина Гостивар, ќе спроведе свој протокол за заштита и ве молим да се придржувате кон епидемиолошките мерки и донесете маска и користете средство за дезинфекција што ќе биде на влезот во просторијата каде ќе се одржува настанот

Потребна документација за корисниците што треба да бидат избрани за финансирање: Избраните корисници ќе бидат должни да ја достават следната документација до ХДЗР Месечина Гостивар, не подоцна од **06.11.2020** год.

Документите мора да бидат доставени навремено со цел да вашето домаќинство го добие бараниот пакет за помош, а во случај на задоцнето доставување на потребната документација, вашата пријава нема да биде поддржана.

Потребна документација ПАКЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Број	Име на бараната документација
1.	Доколку сте сопственик на земјиште или зграда - Копија од извадок од Земјишниот регистар или копија од тековниот договор за закуп на земјиште или објекти за

	сместување на кокошки носилки, бројлери со целата неопходна опрема или договор за право на бесплатно користење на земјиште/зграда (договорот не мора да биде заверен на нотар), или потврда од ХДЗР Месечина Гостивар по теренска проверка
2.	Наод или потврда за степенот на попреченост за поднесувачот или детето во домаќинството - обична копија
3.	Копија од кукниот список
4.	Доколку сте вие или членовите на семејството невработени - Копија од потврдата од Заводот за вработување или изјава (особено се однесува на домаќинки или други невработена лица во домаќинството и не се на евиденцијата на Заводот за вработување) - документите не смеат да бидат постари од 30 дена
5.	Доколку сте ја поминале обуката за земјоделско производство во изминатите три години или сте член на задруга - Копија од сертификат или потврда за завршена обука или потврда за членство на задруга - обична копија
6.	Доколку е вашето домаќинство вклучено во набавка на земјоделски производи или потврда за соработка - Копија од договорот со купувачот - обична копија

Потребна документација САМОВРАБОТУВАЊЕ

Број	Име на бараната документација
1.	Копија од кукниот список
2.	Доколку сте вие или членовите на семејството невработени - Копија од потврдата од Заводот за вработување или изјава (особено се однесува на домаќинки или други невработена лица во домаќинството и не се на евиденцијата на Заводот за вработување) - документите не смеат да бидат постари од 30 дена
3.	Доколку сте корисник на Центарот за социјална помош - Потврда на Центарот за социјална помош
4.	Наод или потврда за степенот на попреченост за поднесувачот или детето во домаќинството - обична копија

4. ПРОЦЕС НА ИЗБОР

Корисниците ќе бидат избрани врз основа на овој јавен повик од назначена комисија составена од персонал на CARE одговорен за активности во целната општина, партнерски персонал на граѓанска организација и локален учесник како претставник на општински орган или вработен во центар за социјална работа. Комисијата ќе ги разгледа пријавите во согласност со одредбите на овој јавен повик.

Резултатите за избор на корисници на проекти ќе бидат објавени на огласната табла и на интернет страницата на **ХДЗР Месечина Гостивар**.

5. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА

Директен Контакт: ХДЗР Месечина Гостивар, ул. Браќа Ѓиноски бр.61 (третиот влез на Општинската зграда во Гостивар)

Телефон: 042/ 222 271 или 070 251 493 или 075/693 – 696

електронска пошта: mesecina@mesecina.org.mk;
m.toci@mesecina.org.mk; emini.isa@hotmail.com

Интернет страница: www.mesecina.org.mk

Апликации - со придружна документација доставена во спакуван плик на кој треба да се напише:

Пријава за јавен повик за финансирање на маргинализирани групи за општините Гостивар, Кичево и Дебар

На задниот дел од пликот треба да се напише име, презиме и место на живеење на подносителот. Пликови да се достават, лично или на адреса(ХДЗР) Месечина, Гостивар Браќа Ѓиноски бр. 61 (третиот влез на Општинската зграда) од 30.10 до 06.11.2020 секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот.